

ЛАФ - МУАБЕТ

ПОЧЕСЕН ОСКАР ЗА ОЛИВИЈА ДЕ ХАВИЛЕНД

Двократната оскарровка, филмската легенда Оливија Де Хавиленд, на идното издание на оскарите ќе биде почесена

со Оскар за животно остварување. Академијата за филмски уметности и науки, одлучи годинашниот почесен Оскар да ѝ го додели на филмската

дива позната по улогите во "Одвено од виорот", "Наследничка", "Авантурите на Робин Худ", "Керката на амбасадорот". Позната е нејзината соработка со легендарниот Ерол Флин, со кој играше во седум филмови. Во нејзината долгогодишна и богата кариера се забележани дури пет номинации за Оскар.

ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР ВО ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Филмската дива Елизабет Тејлор деновиве повторно се појави во јавноста, по долготрајна изолација од холивудскиот гламур, сè со цел

да го промовира новиот центар за истражување од болеста СИДА, при Универзитетот Калифорнија во Лос Анџелес. 73-годишната актерка ѝ се посвети на оваа благородна мисија, откако во 1994 година се откажа од актерството. Елизабет Тејлор во 1985 година

помогна во формирањето на Американската фондација за истражување против болеста СИДА, а во 1991 година ја промовираше и својата Фондација за борба против оваа болест.

МОДНИ ИКОНИ

ЏЕДА ПАНКЕТ СМИТ & ВИЛ СМИТ

Прогласени се за најсекси двојка во Холивуд. Кога се заедно нивната вечерна тоалета изгледа совршено складно, од изборот на бојата до модниот креатор. Забележително за оваа двојка е тоа што воопшто не се плаши да експериментира. И понекогаш нагласените различности тие успеваат да ги прикријат изгледајќи младешки и симпатично.



ЏЕНИФЕР ЛОПЕЗ & МАРК АНТОНИ

Тандемот Лопез/ Антони сака да настапува координирано, меѓутоа нивниот моден пристап драстично се разликува. Додека Џеј Ло блеска во своите богати и раскошни тоалети, Марк Антони е повеќе приземјен и одлучува да настапи скромно и елегантно.



ПЕНЕЛОПЕ КРУЗ & МЕТЈУ МЕКОНАХИ

Интересен е спојот меѓу нежната шпанска убавица и грубиот и превртлив Тексашанец. Таа е секогаш на висока нога, а тој го задржува својот тексашки препознатлив стил. Меѓутоа, и двајцата успеваат во својата модна мисија, тој да ѝ наметне полежарен стил, а таа него поелегантен.



КРАЛСКА ПОДДРШКА ЗА НАСТРАДАНИТЕ ОД УРАГАНОТ КАТРИНА



Како дел од американската турнеја на принцот Чарлс и неговата сопруга Камила, војвотката од Корнвел, беше и посетата на Њу Орлеанс, каде кралската двојка имаше

можност да ги посети настраданите од ураганот Катрина. Двојката можеше да разговара со дел од локалните жители, подарувајќи им ја својата поддршка. Во текот на осумдневната турнеја кралската двојка ги посети поголемите градови во САД, меѓу кои Њујорк, Вашингтон, Сан Франциско и други.

КЕЈТ ХАДСОН НЕ Е АНОРЕКСИЧНА!?

Кејт Хадсон ги замолила своите адвокати да поднесат кривична пријава против неколку издавачи, кои објавиле нејзини фотографии со невкусни натписи меѓу кои "Кејт Костурот", нагласувајќи дека актерката има проблеми со исхраната. 26-годишната актерка тврди дека фотографиите упатуваат на фактот дека таа има проблеми со исхраната, а истите им нанеле голем гнев и грижа на нејзината мајка и на најблиските. Хадсон е ќерка на популарната Голди Хоун и сопруга на музичарот Крис Робинсон, со кого има еден син. Според адвокатите на Хадсон, ваквите невкусни написи можат да ѝ ја уништат кариерата на актерката.



Подготвила:
РУЖИЦА ГОЧЕВСКА